



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Сабота, 30 март 1985
Скопје
Број 10 Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

113.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

Се прогласува Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година.

Бр. 08-931
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ

Член 1

Со овој закон се уредува вршењето на општествената контрола на цените и се преземаат мерки на непосредна контрола на цените на производите и услугите од интерес за Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Републиката) во согласност со одредбите на Законот за системот на општествената контрола на цените (Сојузен закон).

Член 2

Надлежните органи на Републиката, односно општината вршат општествена контрола на цените со преземање мерки на економската политика со кои се влијае врз односите на понудата и побарувачката на пазарот, со утврдување на заштитни цени на земјоделски производи што ќе се утврдат со планските акти на ниво на Републиката, односно општината и по исклучок со преземање мерки за непосредна контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката, односно општината.

Член 3

Органите определени со овој закон вршат општествена контрола на цените и преземаат мерки на непосредна контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката

Член 4

Како производи од интерес за Републиката, во смисла на овој закон, се сите видови учебници, училишна лектура, информативните весници и списанија, освен информативните весници и списанија од локален карактер.

Како услуги од интерес за Републиката, во смисла на овој закон, се радио и телевизија, превоз на патници и стока, здравствените услуги во клиниките,

институтите, заводите и специјалните болници и трансфузија на крв, услуги во студентските домови, банкарските услуги (платен промет), услугите на осигурување на имоти и лица, лотарија и игри на среќа, геолошките истражувања, услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, протектирање на гуми, градежништво — висока градба (освен станбената изградба), ниска градба и хидроградба (изградба на сообраќајни објекти, изградба на хидроградбени објекти и изградба на други објекти од ниска градба) и водостопанство (искористување и употреба на води).

Како производи и услуги од интерес за општината, во смисла на овој закон, се производите и услугите што не се опфатени со ставовите 1 и 2 од овој член.

Член 5

За земјоделски производи кои ќе се утврдат со планскиот акт на Републиката, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Извршниот совет) може да пропише заштитни цени за тие производи.

Заштитните цени од став 1 на овој член се пропишуваат до крајот на тековната година за наредната година.

Член 6

Мерките на непосредната контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката ги пропишува Извршниот совет.

Член 7

Мерката за непосредна контрола на цените може да трае најдолго 6 месеци.

Ако не се променат, односно не се подобрат приликите на пазарот, траењето на мерката за непосредна контрола на цените може да се продолжи, со тоа што секој 6 месеци повторно да се утврдува постоењето на причините за нејзино задржување.

Органот на управата надлежен за работите на општествена контрола на цените кој предлага продолжување на мерката за непосредна контрола на цените е должен кон предлогот за продолжување на таа мерка да поднесе анализа на ефектите од преземените економски и други мерки и да ги изнесе причините за продолжување на таа мерка и да предложи дополнителни мерки на економската политика.

За продолжување на мерката од став 2 на овој член, Извршниот совет е должен да го известат Собранието на Социјалистичка Република Македонија во рок од 15 дена од денот на продолжувањето на таа мерка

Член 8

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници можат да покренуваат постапка во Стопанската комора на Македонија заради преиспитување и усогласување на односите и нивоата на цените на одделни производи, односно услуги кои се од интерес за Републиката.

На барање на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници — купувачи на 1/3 од вредноста на производството на определен производ или услуга, во Стопанската комора на Македонија задолжително се спроведува постапка за преиспитување и усогласување на односите и нивоата на цените на тој производ, односно услуга.

Со општиот акт на Стопанската комора на Македонија, во согласност со Сојузниот и овој закон и правата и должностите на Стопанската комора на Македонија, се утврдува постапката за преиспитува-

ње и усогласување на односите и нивоата на цените на производите и услугите и се пропишуваат активностите, мерките и одлуките што можат да се донесат во таа постапка.

Стопанската комора на Македонија, заради остварување на задачите од ставовите 1 и 2 на овој член, може да предложи пропишување на мерки на непосредна контрола на цените.

Член 9

Работите на општествената контрола на цените од член 14 од Законот за системот на општествената контрола на цените ги врши Републичкиот комитет за општгостопански работи и пазар.

Член 10

Ако Извршниот совет пропише мерка за непосредна контрола на цените — давање согласност на цените, односно тарифата или обврска на претходно известување за промената на цените на производите и услугите, Републичкиот комитет за општгостопански работи и пазар ја спроведува таа мерка и презема дејствија со кои се обезбедува нивното спроведување.

Член 11

Републичкиот комитет за општгостопански работи и пазар заради следење на движењето на цените на производите и услугите определува производи и услуги за кои организациите на здружениот труд се должни да доставуваат известување со податоци за цените, како и рокови и начин на доставувањето на известувањето.

Член 12

Во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, Стопанската комора на Македонија, ќе ја утврди со општ акт постапката и ќе ги пропише активностите и мерките во согласност со член 8 од овој закон.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува со работа Републичката заедница за работите на цените.

Републичкиот комитет за општгостопански работи и пазар од денот на влегувањето во сила на овој закон ја презема архивата и другата документација на Републичката заедница за работи на цените.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за системот на цените и општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ број 33/80)

Член 15

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

114.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за фондовите за заеднички резерви,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година.

Бр. 08-916
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ број 41/78), во член 2 став 2 износот „20.000“ се заменува со износот „100.000“.

Член 2

Во член 7 став 3, процентот „25%“ се заменува со процентот „20%“.

Член 3

Член 8 се менува и гласи
„Здружените средства во фондовите се користат само за исплата на со закон загарантирани лични доходи, односно за исплата на личните доходи до висината определена со закон, во основните организации што имаат ненамиренени, а пристигнати обврски спрема доверителите, како и за преквалификација и вработување на работниците во случаите предвидени во член 122 од Законот за здружениот труд“.

Член 4

По член 8 се додаваат два нови члена 8-а и 8-б кои гласат.

„Член 8-а

Средствата на резервите здружени во Фондот за заеднички резерви за наменети од член 8 на овој закон можат да се дадат на користење на основната организација на здружениот труд која се наоѓа во состав на работната организација, доколку другите основни организации од истата работна организација, со кои има склучено самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата или за други форми на меѓусебно поврзување и потрајно работење презеле соодветни мерки

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и на работните организации во состав на сложената организација на здружениот труд

Член 8-б

Средствата на резервите здружени во фондот се враќаат на основните организации на здружениот труд, во рок кој не може да биде подолг од 3 години.

Рокот од став 1 на овој член почнува да тече по истекот на 1 година од денот на уплатата.

Фондот плаќа камата на здружените средства од денот на уплатата во висина од 1% годишно“.

Член 5

Член 9 се менува и гласи:

„Средствата на резервите здружени во фондот, по правило, се даваат во вид на кредит.

Кредитот од став 1 на овој член даден за исплата на со закон загарантирани лични доходи се враќа во рок кој не може да биде подолг од 1 година, за исплата на личните доходи до висината определена со закон во основните организации што имаат ненамиренени, а пристигнати обврски спрема доверителите во рок кој не може да биде подолг од шест месеци, а за преквалификација и вработување на работниците во случаите предвидени во член 122 од Законот за здружениот труд во рок не подолг од 3 години.

Каматната стапка на кредитите дадени од фондот ја утврдува Собранието на фондот, која не може да биде поголема од два проценти поена од каматната стапка што фондот ја плаќа на здружените средства.

Собранието на фондот со општ акт ги определува случаите и условите за неповратно давање на средствата здружени во фондот“.

Член 6

Член 10 се менува и гласи.

„Ненаплатените побарувања на фондот се отпишуваат на товар на средствата на фондот во случај на принудно порамнување, фалирање или редовна ликвидација на корисникот на средствата од фондот.

За износот на отпишаните средства од став 1 на овој член, како и за средствата дадени според член 9 став 4 на овој закон, се намалуваат обврските на фондовите за враќање на средствата на здружувачите сразмерно на здружените средства“.

Член 7

Во член 11 став 2 зборовите „и 10“ се бришат.

Член 8

Во член 14 ставовите 3 и 4 се бришат.

Член 9

Во член 16 ставот 2 се брише

Член 10

Во член 23 став 2 точката се заменува со заширка и се додаваат зборовите: „доколку со овој закон не е определено поинаку“.

Член 11

Во член 27 ставот 2 се заменува со нов став, кој гласи:

„Стручните работи на Републичкиот фонд ги врши Стопанската комора на Македонија“.

Член 12

По член 36, се додаваат два нови члена 36-а и 36-б, кои гласат.

„Член 36-а

Средствата здружени во фондовите за заеднички резерви во периодот од 1 јануари 1979 до 31 декември 1984 година, ќе се вратат на основните организации — здружувачи, сразмерно на вкупниот износ на здружените средства во овој период, во рок кој не може да биде подолг од 5 години почнувајќи од 1 јануари 1986 година, со камата од 1% годишно за износот на вратените средства

Одредбите од член 10 на овој закон се однесуваат и на средствата од став 1 на овој член.

Средствата од став 1 на овој член се внесуваат во средствата на резервите на основната организација.

Член 36-б

По исклучок на одредбите од член 8 на овој закон, здружените средства на фондовите за заеднички резерви можат во текот на 1985 и 1986 година да се користат и за покривање на загубите и тоа во 1985 година најмногу до 50% од средствата користени за покривање на загубите во 1984 година, а во 1986 година најмногу до 20% од користените средства за покривање на загуби во 1984 година“.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

115.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ ЛЕТОВИ, ПЛАНИЦА '85“

Се прогласува Законот за плаќање на доплатна поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година.

Бр 08-915

26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с р

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с р

ЗА К О Н

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ ЛЕТОВИ, ПЛАНИЦА '85“

Член 1

Со овој закон се воведува обврска за плаќање на доплатна поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“.

Член 2

Доплатната поштенска марка се плаќа на поштенски пратки во внатрешниот промет, освен на весници и списанија, во периодот од 1 до 30 април 1985 година, во апоен од два динари на секоја пратка.

Член 3

Приходот од продадените доплатни поштенски марки ќе се користи за обезбедување на дел од средствата за покривање на трошоците за организирање и одржување на VIII светско првенство во скијачки летови, Планица 1985

Член 4

Средствата од доплатната поштенска марка ќе ги наплатуваат организациите на ПТТ сообраќај.

Организациите на ПТТ сообраќај се должни наплатените средства да ги уплатат во корист на VIII светско првенство во скијачки летови, Планица 1985, 15 дена по истекот на рокот од член 2 на овој закон.

Член 5

Со парична казна од 10 000 динари ќе се казни за прекршок организација на поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај ако прими и испрати поштенска пратка без доплатна поштенска марка.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со ларична казна до 1000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд на поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

116.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и точка 17 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 41/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Советот на здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување на основните задачи на економската и развојната политика на Републиката утврдени со Резолуцијата за општествено-економскиот развој и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1985 година, со оваа одлука се определуваат поблиску основните задачи на кредитната политика на Републиката во 1985 година и начинот на спроведување од страна на банките во Републиката.

Член 2

Основните задачи на кредитната политика во 1985 година се:

- поддржување на предвидениот обем на производство, а особено на индустриското производство и производството на храна,
- поттикнување на производството за извоз и извозот на стоки и услуги,
- поттикнување на производството на енергија, дефицитарни сировини и репроматеријали;
- пласман на опрема, шински возила и постројки,
- осоздавање на неопходни стоковни резерви;
- усогласување на стоковно-паричните односи на домашниот пазар, намалување на домашната побарувачка и забавување на порастот на цените и стапката на инфлацијата и
- поефикасно и поголемо користење на стоковните кредити од странство за увоз на сировини и репроматеријали, особено на кредитите за структурно приспособување на стопанството.

Член 3

Кредитната политика на Републиката се усогласува и со мерките на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика во 1985 година, а со цел да се обезбедат целите и задачите во спроведувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација во земјата.

За остварување на определбите од став 1 на овој член, банките и деловните единици од територијата на СР Македонија (банки) ќе ја усогласат својата деловна политика и со мерките на монетарно-кредитната политика за 1985 година.

Член 4

За да се обезбеди остварувањето на задачите од член 2 на оваа одлука, ќе се ограничува порастот на банкарските пласмани и ќе се насочуваат првенствено за намените утврдени во оваа одлука.

Банките ќе насочат најмалку 60% од можниот пораст на пласманите, чиј обем и динамика се усогласува по пат на монетизација на хартии од вредност со селективно обележје и општа монетизација за кредитирање на приоритетните намени утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година.

Обврската од став 2 на овој член ќе ја остваруваат банките рамномерно во текот на годината зависно од сезонските карактеристики на намените што се кредитираат.

Член 5

При одобрување на кредити, особено за набавка за сировини и репроматеријали, банките ќе даваат приоритет на организациите на здружениот труд кои со воведување на повеќе смисли во работењето ќе обезбедат зголемување на враќаењето, производството и извозот.

За реализација на определбите од став 1 на овој член секоја банка е должна да утврди посебни критериуми.

Член 6

Банките од средствата за инвестиции ќе издвојат 1,2 милијарди динари за остварување на развојните програми за зголемување на сточниот фонд, доопремувањето со механизација во полетоделството и за активирање на неопраотени опраотливи површини и нивно приведување во култури.

Обврската од став 1 на овој член банките ќе ја остварат на тој начин што ќе издвојат средства најмалку во висина од 0,8% од нето кредитниот потенцијал со состојба на ден 31 декември 1984 година.

Член 7

Банката што во својата активност не може да обезбеди насочување на средства во висина и за намените утврдени во членовите 4 и 6 од оваа одлука е должна таквите пласмани да ги оствари преку друга банка во Републиката, која може да обезбеди вакво насочување.

Условите и начинот на насочување на средствата од став 1 на овој член се утврдуваат со самоуправни спогодба.

Член 8

Банките ќе склучат самоуправни спогодби со кои ќе обезбедат дел од средствата од прирастот на штедните влогови на населението, во висина на нето порастот на динарските штедни влогови и нето порастот на бескаматниот кредит добиен од Народната банка на Македонија по основ на девизните штедни влогови, да се користат за развој на малото стопанство, за кредитирање на извозот и пласманот во земјата на опрема, метални конструкции и монтажерски работи.

Член 9

Заради обезбедување на условите за редовен увоз на сурова нафта и нафтени деривати за потребите на стопанството и населението во Републиката, банките ќе склучат самоуправни спогодба за здружување на лимит и средства за увоз на сурова нафта и нафтени деривати.

Неизвршувањето на обврската од став 1 на овој член, претставува елемент на кредитна неспособност.

Член 10

Заради обезбедување на услови за целосен откуп на маслодајните семиња и шеќерната репка, банките ќе склучат самоуправни спогодба за здружување на лимит и средства во висина на очекуваното производство на овие култури.

Член 11

Банките и заедниците за осигурување на имоти и лица ќе склучат самоуправни спогодба за здружување на средства за покривање на непокриената загуба за 1983 година и на загубата покажана по завршната сметка за 1984 година на Железничката транспортна организација — Скопје.

Обврската за здружување на средствата од став 1 на овој член ќе се утврди за банките, според нивното учество во нето кредитниот потенцијал со состојба на 31 декември 1984 година, а за заедниците на осигурување на имоти и лица во фиксен износ.

Член 12

Банките со самоуправни спогодба ќе извршат доградба на критериумите за кредитирање на станбената изградба во согласност со општествениот договор за условите и начинот на кредитирање на станбената изградба при што ќе се овозможи приоритет при користењето на банкарските средства да имаат работните луѓе и граѓаните кои го немаат решено станбеното прашање и немаат стан во сопственост.

Заради обезбедување на континуитет во станбената изградба, банките ќе ги зголемат пласманите за оваа намена — соодветно на процентот на порастот на слободните средства на штедните влогови што ќе се обвррат од населението

Член 13

Народната банка на Македонија може да одобрува краткорочни позајмици од средствата на вишокот на приходите над расходите утврдени според периодичните пресметки во текот на годината, а најдоцна до изготвувањето на завршната сметка.

Корисниците, намените и условите под кои Народната банка на Македонија ќе ги одобрува позајмиците од став 1 на овој член ги утврдува со одлука Извршниот совет на Собранието на СР Македонија поединечно за секоја одобрена позајмица, освен за намените утврдени со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година

Член 14

Заради обезбедување на девизни средства потребни за задоволување на потребите на стопанството во Републиката и на приоритетните заеднички потреби и интереси на работните луѓе во Републиката, банките во 1985 година ќе обезбедат и насочат динарски средства за откуп на девизи од населението најмалку во висина на динарската противвредност на девизите откупени во 1984 година

Член 15

Слободните девизни средства што ги остваруваат банките како нето девизни ефекти во работењето со граѓаните по основа на откупените девизи за динари, ќе се насочуваат за задоволување на потребите на стопанството во Републиката и на приоритетните заеднички потреби и интереси на работните луѓе во Републиката

Висината, намените и условите на користење на средствата од став 1 на овој член ги утврдува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

Член 16

Народната банка на Македонија врши контрола над спроведувањето на одредбите од оваа одлука, утврдува кредитна неспособност и презема соодветни мерки

Член 17

Самоуправните спогодби од членовите 8, 9 и 10 ќе се склучат во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Иницијатива за склучување на самоуправните спогодби ќе покрене Стопанската комора на Македонија

Доколку самоуправни спогодба од став 1 на овој член не се склучи во пропишаниот рок или одделна банка не пристапи кон спогодбата Извршниот совет на Собранието на СР Македонија привремено ги пропишува начинот и условите за обезбедување и користење на средствата, односно за извршување на обврските до склучувањето, односно пристапувањето кон спогодбата.

Член 18

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-917

26 март 1985 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

117.

Врз основа на член 390 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО ЌЕ ГО ПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ОБЈЕКТИТЕ НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија ја усвојува Самоуправната спогодба за висината на надоместокот што ќе го плаќаат студентите за услугите во објектите на Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје

Се овластува членот на Извршниот совет на Собранието на СРМ и претседател на Републичкиот комитет за образование и наука, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, да ја потпише Самоуправната спогодба.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-918

26 март 1985 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

118.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ОРТОПЕДИЈА, ТРАУМАТОЛОГИЈА И КОСТОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Болницата за ортопедија, трауматологија и костозглобна туберкулоза во Охрид, поради истек на времето за кое се именуваат:

Никола Стојановски,
Зитних Марку,
Елица Битрах
проф. д-р Димко Кепески,
Живко Наумовски и
Василија Цветановски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за ортопедија, трауматологија и костозглобна туберкулоза во Охрид се именуваат: д-р Николина Стојановска, лекар во Медицинскиот центар во Струга,

Павел Стојановски, проф. во Центарот за средно образование „Климент Охридски“ — Охрид и Никола Стојков, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-892

26 март 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

119.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР

Се разрешуваат претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести — Демир Хисар, поради истек на времето за кое се именуваат

Тодор Степаноски,

д-р Владимир Петковски,

Цвета Маринова и

Рахман Феџи

За претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести — Демир Хисар, се именуваат:

д-р Јован Антоовски, лекар во Медицинскиот центар во Кичево,

Радмила Милуновиќ, медицинска сестра во Медицинскиот центар во Битола,

Златан Најдовски, извршен секретар на Претседателството на СКМ — Демир Хисар и

Божин Талевски, потпретседател на Собранието на општина Демир Хисар

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-891

26 март 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р

120.

Врз основа на член 43 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје се именуваат

Славка Арсова, член на ГК на СКМ — Скопје, професор во ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје и

Загорка Спасева, советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-896

26 март 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р

121.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје се именуваат

Деспот Буџевски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд и

Киро Зрмановски, помошник на секретарот на СИЗ на пензиокото и инвалидското осигурување на Македонија

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-897

26 март 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р

122.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74 и 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Ветеринарниот институт во Скопје, поради истек на времето за кое е именуван Цветко Теофиловски.

За претставник во општествената заедница во Советот на Ветеринарниот институт во Скопје се именува

Михаил Данев, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ, ветеринарен лекар, генерален директор на ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-890
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

123.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, поради истек на времето за кое се именувани:

Чедомир Георгиев,
Драгослав Копачев,
Љубица Кочкова,
Ѓорѓи Кимов и
Цветанка Сарачева

За претставници на Општествената заедница во Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности се именуваат Стојан Дарковски психолог во Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје,

Радмила Кацаревска, медицинска сестра во ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести при Медицинскиот факултет во Скопје,

Горџица Стрезовска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

д-р Гроздана Цветковска, претседател на Комитетот за здравство при Собранието на општина Кисела Вода и

Олга Огњановска, самостоен советник во Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-893
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р

124.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — БАРДОВЦИ — СКОПЈЕ

За претставник на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Бардовци — Скопје се именува

д-р Тодор Косев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на град Скопје, на работа во Здравствениот дом — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-894
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

125.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ — БИТОЛА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, со која за директор на Заводот се избира

Владимир Михајловски, професор во Медицинското училиште во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-895
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

126.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествена-та заедница во Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани

Вера Сеизова,
Екрем Ехмет,
Славица Јаневска,
прим. д-р Панче Велковски и
д-р Евдокија Грковска.

За претставници на општествената заедница во Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје се именуваат

Бсад Бајрам, секретар на ОК ССРМ Кисела Во-да — Скопје,

Драган Лазаров, социјален работник во фабри-ката „Раде Кончар“ — Скопје,

Велимир Гурчиновски, професор — дефектолог во Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје и

Љубчо Мешков, советник во РСИЗ за пензиоко и инвалидско осигурување на Македонија

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-887
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж Илија Черепналковски, с р

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с р

127.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествена-та заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваани

Авица Куцулова,
Лазо Мацаровски,
м-р Олга Мурцева-Шкариќ,
Милутин Николовски,
Олга Огњановска и
Гада Шарановиќ

За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје се именуваат

Никола Василевски, потсекретар во Републичкиот комитет за образование и наука,

Саво Зафиров, лекар во Здравствениот дом — Скопје,

Марија Коиќ, помошник секретар на Градската СИЗ за општествена заштита на децата,

Живко Новевски, извршен секретар на ГК СКМ — Скопје

Невена Пачемска, професор — дефектолог во Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, и

Александар Колпак, самостоен стручен соработник во РСИЗ за социјална заштита

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-888
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж Илија Черепналковски, с р

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с р

128.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА — ЈАСЕНОВО

Се разрешуваат претставниците на општествена-та заедница во Советот на Болницата за белодробни заболувања — Јасеново, поради истек на времето за кое се именуваани

Вергула Кардула,
Милан Николов,
д-р Владимир Пасинчки,
д-р Никола Стојановски,
Горица Стрезова,
Ангел Тоев и
Јосиф Крнатов

За претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за белодробни заболувања — Јасеново се именуваат

Илија Адамоски, секретар на Општинската СИЗ за здравство — Прилеп,

Стилјан Јаневски, директор на Центарот за социјални грижи — Кавадарци, член на Претседателството на ОК на ССРМ,

Томе Јованов, инж агроном делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Валандово,

Злате Лозановски, член на Претседателството на ОК СКМ — Титов Велес судија во Општинскиот суд,
д-р Петар Спасов, лекар во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на СРМ,

Нада Кулумова, медицинска сестра во Медицинскиот центар во Титов Велес и
д-р Ванчо Читевски, член на Секцијата за здравство при РК на ССРМ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 08-889
26 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с р

Претседател
на Соборот на здружениот труд
д-р инж Илија Черепалковски, с р

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с р

129.

Врз основа на член 33 од Законот за електроопанство („Службен весник на СРМ“ бр 10/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 28 март 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија, донесена на седницата на Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, одржана на 28. II. 1985 година

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 23-500/1
28 март 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет
Кочо Тулевски, с р

130.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 9 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВА тарифен број 1 подточка 2 од Таксената тарифа на општинските судски такси, која е составен дел на Договорот за усогласување на судските такси („Службен весник на СРМ“ бр 35/81), склучен помеѓу Собранието на СР Македонија, Собранието на град Скопје и општините од територијата на СР Македонија, во делот во кој е утврдено плаќање на судска такса за одговор на тужба

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

3 Уставниот суд на Македонија до повод поднесена претставка, со решение У. бр 21/84 од 27 јуни 1984 година, поведе постапка за оценување на актот означен во точката 1 на оваа одлука Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласност на тој акт со Законот за судски такси („Службен весник на СРМ“ бр 46/72, 34/75, 46/75 и 42/80)

4 На седницата Судот утврди дека, во тарифен број 1 подточка 2 од оспорената Таксена тарифа, за одговор на тужба се плаќа половина од таксата пред-

видена за тужба, противтужба и за предлог за повторување на постапката

5 Според член 1 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“ бр 42/80), Републиката, општините и градот Скопје со договор ги усогласуваат судските такси, а со член 18 од овој Закон е извршена измена на Тарифата за републичките судски такси, која е составен дел на овој Закон. Со оваа тарифа не се предвидува плаќање на судска такса за одговор на тужба, а според тарифен број 1 точка 10, за поднесоците кои не се наведени во оваа Тарифа, како и за прилозите кон поднесоците не се плаќа такса.

6 Со оглед на тоа што видовите такси можат да се утврдуваат само со закон и со оглед на тоа што со означениот дел од Таксената тарифа за општинските судски такси, е утврдено да се плаќа судска такса и за одговор на тужба каква не е предвидена со Законот, Судот утврди дека тој дел не е во согласност со Уставот на СР Македонија и со Законот за судските такси

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У бр 21/84
9 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

131.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 419 став 1 точка 6 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УТВРДУВА дека по правната работа за уредување на меѓите помеѓу недвижностите на предлагачите Камчев Илија, кат бр 12805, куќа со дворно место, Блажо Калешков и Илија Трајков, кат бр 12806, куќа со дворно место со продавница на ГРО „Вишешница“, сите на ул „Илинденска“ бр 57 во Кавадарци и недвижностите на противниците Наќо и Пане Босви, кат бр 265, куќа со дворно место на ул „Илинденска“ бр 59 исто во Кавадарци е надлежен да одлучува суд од општа надлежност во вонпроцесна постапка

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

3 Јавното обвинителство на Македонија, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, од 12 јуни 1984 година, бара решавање на спор меѓу суд од општа надлежност и општински односно републички орган на управата Според наодите во предлогот по барање за уредување на граница — меѓа и судот од општа надлежност и органите на управата се согласиле за ненадлежни во решавањето на овој спор Според мислењето на Јавното обвинителство, согласно член 223 од Законот за вонпроцесна постапка, предлог за уредување на меѓа може да полнесе секој од носителите на правото на граничната членбљажност и дека во конкретниот случај вонпроцесниот суд е надлежен да одлучува по предлогот за уредување на меѓите

4 Судот на седницата утврди дека со решение на Општинскиот суд во Кавадарци потврдено со решение од Окружниот суд во Скопје, предлогот за уредување на меѓата означена во точка 1 од оваа одлука е отфрлен како недовозен а од причини што недвижностите се наоѓале во потесниот градежен реон Против овие решенија Јавниот обвинител на Македонија полнесе барање за заштита на законитоста до Врховниот суд на Македонија затоа што според мислењето на Јавното обвинителство за уредување на меѓи меѓу две населени надлежни парцели надлежен е да одлучува вонпроцесен суд Советот за граѓански спорови на Врховниот суд на Македонија барањето за заштита на законитоста по

одбива како неосновано, затоа што од изведените докази во текот на постапката пред првостепениот и второстепениот суд било видно дека имотите на странките помеѓу кои се бара уредување на меѓата се наоѓаат во урбанистички уредено населено место. Поради тоа пониските судови правилно постапиле кога предлогот за уредување на меѓи го отфрлиле како недозволена, затоа што според Законот за градежно земјиште општината е основен носител на работите за определување, доделување и употреба на градежното земјиште. Со оглед на тоа, кога се работи за урбанизирано населено место, како што е во конкретниот случај, работите околу уредувањето, определувањето и употребата на градежното земјиште, во кои спаѓа и утврдувањето на границата — меѓутоа, спаѓаат во надлежност на општината, затоа не може меѓата да ја утврдува суд во вонпроцесна постапка.

Потоа, странките се обраќаат до Собранието на општина Кавадарци, Одделение за имотно-правни работи, за да им ја утврди границата. Овој орган барањето го одбива како неосновано, затоа што со решенија на ова одделение на странките им е дадено градежно неизградено земјиште и градежна дозвола врз основа на која е изградена семејна станбена зграда во која во приземјето е изградена деловна просторија на ТРО „Вишешница“. Со оглед на ваквата фактичка состојба овој орган смета дека не може повторно да води управна постапка и да ја воспоставува границата, затоа што по тоа барање е веќе донесена одлука и се смета како решен предмет, а за нарушувањето на воспоставената граница — меѓа странките можат да поднесат предлог до надлежниот суд за уредување на меѓи.

Второстепениот републички орган на управата, по повод жалбата на странките, првостепено релативно го поништува и барањето за уредување на меѓи го отфрла, затоа што смета дека надлежен за решавање по ова барање е редовниот суд. Ова од причина што утврдил дека жалителите бараат да се утврдат границите на доделено градежно земјиште на кое е веќе изградена станбена зграда.

Против ова решение на второстепениот управен орган е заведен управен спор пред Врховниот суд на Македонија. Притоа, овој суд со пресуда, тужбата на странките ја одбива како неоснована. Во образложението на ова пресуда е наведено дека со решенија од надлежен управен орган на странките им е дадено на трајно користење градежно неизградено земјиште со точно користени граници и мери. На тоа земјиште корисниците врз основа на градежни дозволи имаат изградено семејна станбена зграда со деловна просторија во приземјето. Со оглед на ваквата фактичка состојба, Врховниот суд — совет за управни спорови, дојде до заклучок дека не е во прашање утврдување на граници, затоа што тие граници се веќе утврдени од страна на надлежниот орган на управата, туку е во прашање уредување на граници кои се нарушени за што е надлежен да одлучува редовен суд од општа надлежност.

На 12 ноември 1984 година на заедничка седница на граѓанското и управното одделение на Врховниот суд на Македонија е донесен заклучок во кој е утврдено дека по предлог за уредување на меѓа во урбанизирано населено место помеѓу носителите на правото на користење на градежните недвижности, стварно надлежен да постапува и одлучува е судот од општа надлежност во вонпроцесна постапка, ако границите на недвижноста претходно со правосилно решение, кое што е извршено, биле утврдени од надлежниот управен орган.

Со оглед на тоа што редовните судови и органите на општествено-политичките заедници ја одбиваат својата надлежност по ист предмет, настана спор за надлежност за кој, согласно член 419 став 1 точка 6 од Уставот на СР Македонија е надлежен да одлучува Уставниот суд на Македонија. Притоа, Судот утврди дека во конкретниот случај границите на недвижностите помеѓу наведените лица се претходно утврдени со правосилни решенија за давање на користење градежно неизградено земјиште и тие решенија се извршени, односно на тие зем-

јишта корисниците врз основа на градежни дозволи изградиле семејни станбени згради.

Според член 3 од Законот за градежно земјиште, Собранието на општината ги уредува работите кои се однесуваат на доделувањето, уредувањето и употребата на градежното земјиште. Во конкретниот случај собранието на општината, односно надлежниот орган, со своите решенија за доделување на градежното неизградено земјиште и со градежната дозвола ја извршило својата функција во врска со доделувањето и уредувањето на градежното земјиште, но надлежниот орган на управата веќе не е надлежен во случај на спор за границите — меѓите на градежните парцели, повторно да ги уредува тие граници, туку согласно членовите 224 и 225 од Законот за вонпроцесна постапка, за уредување на меѓи меѓу две или повеќе соседни гранични земјишта надлежен е судот на чие подрачје се наоѓаат недвижностите чиија меѓа се уредува. Според член 226 од овој Закон, предлог за уредување на меѓа може да поднесе секој од носителите на правото на граничната недвижност, а според член 224, во постапката за уредување на меѓи судот врши обновување или исправање на меѓите.

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека надлежен за решавање на настанатиот спор е суд од општа надлежност во вонпроцесна постапка.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 175/84

9 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

132.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за оновите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 јануари 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Анекот на Правилникот за распределба на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во работниците во Централното основно училиште „Јордан Хаџи Константинов — Цинот“ во Титов Велес, донесен со референдум на 10 јануари 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Јордан Хаџи Константинов — Цинот“ во Титов Велес на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У бр 87/84 од 28 ноември 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за неговата спротивност со членовите 462 и 463 од Законот за збружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот Анекс, Судот оцени дека со него се извршени суштински измени на Правилникот донесен со референдум, за кои претходно не се распрашано на објав на работните луѓе, ниту за нив работниците биле информирани на друг начин, поради што утврди дека Анекот е донесен спротивно на членовите 462 и 463 од Законот за збружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 87/84

16 јануари 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

По извршеното орамнување со изворниот текст утврдено е дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 3/85, се поткраднале грешки поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните

Во член 12, во петтиот ред по зборот „иновации“ треба да се додадат зборовите „и рационализации“, а во седмиот ред по зборот „иновација“ да се додадат зборовите „или рационализација“.

Бр 13-922

28 март 1985 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија

По извршеното орамнување со изворниот текст утврдено е дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 3/85, се поткраднале грешки поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија

Во член 3, став 1 во вториот ред треба да се брише сврзаникот „а“, точката на крајот да се за-

мени со запирка и да се додадат зборовите „а зборовите „во износ од 1 динар“ се бришат“

Бр 13-920

28 март 1985 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија

По извршеното орамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 3/85, се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година

1 Во дел III, во точките 1, 2, 3 и 4 цртичките (-) треба да се бришат, а почетниот збор да почне со голема буква

2 Во дел IV, точка 2 „Овчарство“, под а) на почетокот во ред 2, наместо зборот „овци“ треба да стои зборот „овни“

3 Во дел IX, точка 2) наместо зборовите „во месо за“ треба да стојат зборовите „на месо во“

Бр. 13-921

28 март 1985 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

129.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Собранието на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина и Собранието на Социјалистичка Автономна Покрајина Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА „VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ ЛЕТОВИ, ПЛАНИЦА '85“

Член 1

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини (во натамошниот текст учесници во овој договор) се согласни, заради пошироко пропагирање на VIII светско првенство во скијачки летови, Планица 1985 година, со кое се одбележува истовремено 50-годишнината од првиот меѓународен натпревар во скијачки скокови во Југославија, како манифестација на меѓународната соработка и афирмација на физичката култура на Југославија и на нејзината социјалистичка неврзана и самоуправна политика во светот, да се издаде доплатна марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“

Член 2

Учесниците во овој договор се согласни да пропишат доплатната поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“ да се издаде во апоен од 2 динари, во вкупен тираж од 25 000 000 парчиња

Учесниците во овој договор се согласни да пропишат доплатната поштенска марка од став 1 на овој член да се продава во периодот од 1 до 31 март 1985 година

Член 3

Учесниците во овој договор се согласни да пропишат во периодот од 1 до 31 март 1985 година да се плаќа доплатна поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“ на сите поштенски пратки во внатрешниот промет, освен на весниците и описанијата

Член 4

Учесниците во овој договор се согласни приходот од продадената доплатна поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“ да се користи за обезбедување на дел од средствата за покривање на трошоците за организирање и одржување на „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“

Член 5

Учесниците во овој договор се согласни во рамките на своите права и должности, дека ќе преземат мерки и активности Организациониот комитет на „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“ да склучи договор со Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони за начинот на изработката и за висината на надоместокот за покривање на трошоците околу издавањето и продажбата на доплатната поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“

Член 6

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците во овој договор

Член 7

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во службените гласила на републиките и во службените гласила на автономните покраини

Белград, 31 јануари 1985 година

За Собранието на СР Босна и Херцеговина
Републички секретар за финансии,
Менсур Смајловиќ, с р

За Собранието на СР Македонија
Републички секретар за финансии,
Александар Андоновски, с р

За Собранието на СР Словенија
Републички секретар за финансии,
Руди Шенич, с р

За Собранието на СР Србија
Републички секретар за финансии,
Борислав Атанацковиќ, с р

За Собранието на СР Хрватска
Републички секретар за финансии,
Јово Галиќ, с р

За Собранието на СР Црна Гора
Републички секретар за финансии,
Велимир Шиливанчанин, с р

За Собранието на САП Војводина
Претседател на Соборот на здружениот
труд на
Собранието на САП Војводина,
Крло Вајс, с р

За Собранието на САП Косово
Покраински секретар за финансии,
Руди Решад, с р

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ПРИЛЕП

130.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републичката СИЗ на физичката култура и член 12 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Прилеп Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Прилеп, на седницата одржана на 29 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ПРИЛЕП И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Прилеп и за здружување средства во Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје

Член 2

Во 1985 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа

- 1 0,42% — придонес од доходот на основните организации на здружениот труд,
- 2 0,46% — придонес од личен доход од работен однос,
- 3 0,50% — придонес од личен доход од земјоделска дејност,
- 4 2% — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
- 5 2% — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност

Член 3

Од основот во член 1 на оваа одлука Општинската СИЗ на физичката култура — Прилеп здружува средства во Републичката СИЗ на физичката култура со издвојување на

- 0,08% — од доходот на основните организации на здружениот труд во општината и
- 0,10% — од личен доход од работен однос од стопанство

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на физичката култура — Прилеп ги здружува во Републичката СИЗ на физичката култура и месечниот износ од средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство, филијала Прилеп

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр 08-433
26 декември 1984 година
Прилеп

Претседател,
Горѓи Тасески, с р

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — РАДОВИШ
131.

Врз основа на член 53 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), Собранието на Заедницата на вработувањето — Радовиш, на седницата одржана на 20 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа

- за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,70%;
- за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход по стапка од 0,70%;
- за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување изнесува 15% од годишниот износ на данокот.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1985 година

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр 02-103/13-14
20 февруари 1985 година
Радовиш

Претседател,
Кирчо Сушинов, с р

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
СТРУМИЦА

132.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 22 став 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗГ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА ОПШТИНСКАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на службениот труд, личен доход од работен однос, земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат оредства за Општинската самоуправа интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1985 година.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1985 година ќе изнесуваат:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд — 0,38‰;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството — 0,20‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,28‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,34‰.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-83/1 од 23 октомври 1984 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08-2/5

22 јануари 1985 година
Струмица

Претседател,

Зорица Тумановска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

133.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 26 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствената заштита на лица вработени кај приватните работодавци.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основница за пресметување на придонес за здравствена заштита е личниот доход доколку е меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи.

- за неквалификувани работници 10.300,00 дин.
- за полуквалификувани работници 11.800,00 дин.
- за квалификувани работници 14.800,00 дин.
- за висококвалификувани работници 17.700,00 дин.
- за домашни помошнички 10.300,00 дин.
- за средно образование 15.800,00 дин.
- за више образование 19.200,00 дин.
- за високо образование 22.000,00 дин.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на општина Куманово“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 03-1942/1

27 декември 1984 година
Куманово

Претседател,

Јордан Спасовски, с. р.

134.

Врз основа на член 156 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги одржана на 26 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа Одлука се определуваат износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица кои работат однос, а се корисници на здравствена заштита.

Член 2

Придонесите за здравствена заштита за одделни категории лица — корисници на здравствена заштита кои работат однос, се плаќаат и тоа:

1. за лицата привремено невработени додека се пријавуваат на надлежната Заедница за вработување, а примаат материјално обезбедување, по стапка од 12,6‰ од износот на материјалното обезбедување,
2. за лицата привремено невработени додека се пријавуваат на надлежната Заедница за вработување, во износ од 700,00 динари,

3. за лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, а кои се пријавени на задолжителни видови на здравствена заштита од општина Куманово, во износ од 280,00 динари,

4. за лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита кои покрај задолжителни видови здравствена заштита се пријавени од општината да користат и други права од здравствена заштита, во износ од 500,00 динари,

5. за лицата на школување, стручно осposобување и усовршување или постдипломски студии во земјата и странство кои поради тоа го преклиале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 800,00 динари,

6. за лицата кои организацијата пред засновање на работен однос ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно осposобување или усовршување во износ од 800,00 динари.

7. за југословенските државјани, корисници на пензии или инвалиднини од странски носители на

осигурување, ако со меѓународен договор поинаку не е определено, средства за здравствена заштита обезбедуваат сами во висина од 1.460,00 динари.

8. за членовите на семејствата на работниците вработени во странство на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носители на осигурување, во износ од 480,00 динари.

9. за брачен другар на умрениот корисник — работник или со него изедначено лице од член 30 од Законот за здравствена заштита во износ од 1 070,00 динари

Член 3

Во месечни износи се плаќаат и придонесите во случај повреда на работа и заболување од професионални болести за

1. учениците во средното насочено образование и студентите на вишното и високото образование, за време траењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 290,00 динари.

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои според прописите за пензиско и инвалидско осигурување, се осигурени за случај на инвалидност во износ од 290,00 динари.

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции во износ од 290,00 динари.

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадници на територијална одбрана и на државна заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должноста, во износ од 290,00 динари.

5. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време, во износ од 290,00 динари.

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветни ОЗТ, во износ од 290,00 динари.

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти во износ од 290,00 динари.

8. лицата учесници во активности при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита во износ од 290,00 динари.

9. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршење на нивни должности за време на укажување на таква помош според соодветни прописи во износ од 290,00 динари.

10. лицата кои вршат повремени и привремени работи по основ на договор, во износ од 290,00 динари.

11. лицата кои учествуваат во спортски натпревари организирани од самоуправни организации и заедници, општествено-политички, спортски и други организации во износ од 290,00 динари.

Член 4

Придонесите од член 2 и 3 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наоѓазад.

Доколку придонесот се утврдува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветен период се плаќа 1/30 од определените месечен износ на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр. 03-1940/1

27 декември 1984 година

Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Во овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Филиповска Доста од Скопје, бул. „III македонска бригада“ бр. 65, против тужениот Филиповски Тодор, с. Кадино, Скопско, сега со непозната адреса во Канада.

Се повикува тужениот Филиповски Тодор од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, I П бр 789/85

Пред овој суд се води постапка за расправање на оставината на пок. Аровска Савка, порано од с. Зелениково, која умрела на 12. I. 1985 година во Центарот за стари лица, Г. Петров

Покрај другите учесници, како наследник се јавува и Аровски Ангел, кој се наоѓа во Австралија со непозната адреса на живеење.

Се повикува Аровски Ангел, син на покојната, да се јави во овој суд во рок од една година по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Доколку учесникот Аровски Ангеле не се јави во рок од една година, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 97/85.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 845 од 14. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1892-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на Градежната задруга за завршни работи во градежништвото „Плафон-под“, РО — Скопје, ул. „Горче Петров“, Пошта Горче Петров, I кат

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување од 16 II, 1984 година.

Основачи на задругата се: Ушлиновски Герман — Скопје, Јовановски Василије — Скопје, Деспотовски Славе — Скопје, Ибраимов Камил — Скопје, Радосавлевиќ Љубомир — с. Чучер, Скопско и Михајлов Василије — Скопје.

Основни дејности. завршни работи во градежништвото; покриварска; паркетарска; молеро-фарбарска; изолаперска; гипсарска и штукотермерска изработка и ставање на подови со вештачки смеи; поставување на плочки и плочки.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат задругарите до износ од 10 000,00 дин. за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Ушлиновски Герман, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 345/84

(371)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 982 од 14. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1736-0-0-0, ја запиша во судскиот

регистар промената односно проширувањето на дејноста на земјоделската задруга „Ангигона“, РО — Демир Капија, со следните податоци. Се запишува проширувањето на споредната дејност со: трговија на мало со зеленчук и овошје и трговија на мало со разни животни продукти и производи за домашна употреба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 982/84. (372)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1020 од 18. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-184-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на централното основно училиште „Страшо Пинџур“ — Петрушино, ул. „Нарвизанска“ бр. 132, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Гисто Динов, директор, а се запишува новиот застапник Илија Апостоловски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1020/84. (373)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1003 од 14. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-571-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — Скопје, ул. „Водњанска“ бб, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Гоце Милошевски, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Атанас Близнаковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1003/84. (375)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1012 од 17. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1787-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Златарската задруга „Златара Скопје“ Р. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 46, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Матик Антон, а се запишува новиот застапник Цековска Гурдана, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1012/84. (374)

Окружниот стопански суд, во Скопје со решение-то Фи. бр. 827 од 7. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1867-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската задруга „Пролет“ — Скопје, ул. „Огнан Прица“ бб, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Ивановски Борис се запишува за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 827/84. (376)

Окружниот стопански суд, во Скопје со решение-то Фи. бр. 1005 од 11. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-816-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-занаетчиската задруга „Модрич“ — Скопје, ул. „221“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мојсовски Јанко, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Тоосовска Бошковска Савица, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1005/84. (377)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 994 од 5. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1663-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската градежна задруга „ЈУГОГРАДБА“, Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 105, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Кузмановски Иван — директор, без ограничување, а се запишува како

нов застапник Стојановски Горѓи — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 994/84. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 986 од 7. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-14-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет О. Сол. О. со ООЗ1 — Скопје при Универзитетскиот центар за медицински науки, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, ООЗТ Клиника за детски болести — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Аврам Садикарио, директор, а се запишува нов застапник доцент д-р Никола Софијанов, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 986/84. (379)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 320 од 17. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-11-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на споредната дејност на Земјоделската задруга „Мирко Делев“, РО — Негорци — Гевгелија, со следните податоци: Се запишува проширувањето со следните споредни дејности на задругата, организирање, собирање и продажба на сите видови шумски производи (капини, малини, боровинки) и сл., собирање, откуп и продажба на печурки, собирање, сткуп и продажба на сите видови полжави, желки, змији и др.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820/84. (386)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 732 од 12. IX. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-10-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и промената на фирмата на Установата на природно лечилиште „Минерални Бањи“ — с. Негорци, Гевгелија, Ц. О., со следните податоци: Досегашната фирма на работната организација — Установата на природното лечилиште „Минерални Бањи“ — село Негорци, Гевгелија, со Ц. О. се менува така што во иднина ќе гласи: Работна организација на природно лекувалиште „Минерални Бањи“ — село Негорци, Ц. О., Гевгелија. Досегашниот претседател на привремениот одбор Ефтимов Благој се именува за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 732/84. (387)

КОНКУРСИ

РО „Уметност“ — Скопје
р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:
1 РАКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО-СМЕТКО-ВОДНАТА СЛУЖБА

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови

— дипл економист со 2 години работно искуство,
— економист со 3 години работно искуство, средно или економско училиште,

— економист со 4 години работно искуство

2 РАКОВОДИТЕЛ НА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови

— ВСС од градежен или технолошка насока со 2 години работно искуство;

— ССС од градежна или хемиска насока со 4 години работно искуство.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето

Врз основа на член 73 од Статутот на Земјоделската задруга „Пирок“ — Мокриево и Одлуката бр. 115 од 20 март 1985 година, Здружниот совет на Задругата

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за избор (реизбор) на индивидуален раководен орган

Кандидатите што ќе се пријават на конкурсот, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови.

— да имаат завршено виша земјоделска школа,
— да имаат работно искуство најмалку 4 години на раководно место.

Кон молбите кандидатите треба да ги приложат и следните документи: диплома за завршена виша земјоделска школа и потврда за работното искуство на раководно место.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Неблаговременно поднесените и некомпетираните документи нема да се разгледуваат.

Молбите со потребните документи се доставуваат на адреса: Земјоделска задруга „Пирок“ — Мокриево, Струмица, за Конкурсната комисија.

125. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола за избор на директор на Заводот — — — — — 231
126. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Заводот за рехабилитација на деца и младици со оштетен вид — Скопје — — — — — 232
127. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за рехабилитација на слух говор и глас — Скопје — — — — — 232
128. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за белодробни заболувања — Јасеново — — — — — 232
129. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија — — — — — 233
130. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 21/84 од 9 јануари 1985 година — 233
131. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 175/84 од 9 јануари 1985 година — 233
132. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 87/84 од 16 јануари 1985 година — 234

СОДРЖИНА

Ст. ана

113. Закон за општествена контрола на цените на производите и услугите — — — — — 225
114. Закон за изменување и дополнување на Законот за фондовите за заеднички резерви — — — — — 226
115. Закон за плаќање на доплатна поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“ — — — — — 227
116. Одлука за кредитната политика на Републиката во 1985 година — — — — — 228
117. Одлука за усвојување на Самоуправната спогодба за висината на надоместокот што ќе го плаќаат студентите за услугите во објектите на Студентскиот центар „Скопје“ — Скопје — — — — — 229
118. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за ортопедија, трауматологија и костозглобна туберкулоза во Охрид — — — — — 229
119. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести — Демир Хисар — — — — — 230
120. Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје — — — — — 230
121. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Центарот за професионална рехабилитација на младици со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје — — — — — 230
122. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Ветеринарниот институт во Скопје — — — — — 230
123. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — — — — — 231
124. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Бардовци — Скопје — — — — — 231

- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните — — — — — 235
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за положбата и овластувањето на Црвениот крст на Македонија — — — — — 325
- Исправка на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година — — — — — 235

Општествени договори и самоуправни спогодби

129. Договор за издавање доплатна поштенска марка „VIII светско првенство во скијачки летови, Планица '85“ — — — — — 235

Општи акти на самоуправните интересни заедници

- ПРИЛЕП
130. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Прилеп и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура во 1985 година — — — — — 236
- РАДОВИШ
131. Одлука за определување стапката на придонесот за вработување за 1985 година — СТРУМИЦА — — — — — 236
132. Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска дејност за Општинската интересна заедница за социјална заштита на општината Струмица за 1985 година — — — — — 237
- КУМАНОВО
133. Одлука за утврдување на основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лица вработени кај приватните работодавци — — — — — 237
134. Одлука за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица — — — — — 237